

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика\* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (4) од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 22 октомври 2020 година донесе

## **РЕШЕНИЕ** **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на Игор Стоевски од Крива Паланка УП2 09-130/20 од 12 август 2020 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-75 од 15 јуни 2020 година СЕ ОДБИВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-75 од 15 јуни 2020 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

### **Образложение**

Игор Стоевски од Крива Паланка до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-130/20 од 12 август 2020 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција).

Жалителот го оспорува Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција бр. 11-75 од 15 јуни 2020 година издадено од Кратово поради непостоење на технички услови, за приклучок на пумпа за наводнување.

Во одговорот на Електродистрибуција е наведено дека за објектот нема одобрение за градење, нема решение за легализација, се наоѓа далеку од трафостаница и од урбанистичко-планска документација. Исто така, со изградбата на објектот се нарушени растојанија до 10kV далекувод кој поминува низ неговата парцела.

На 24 септември 2020 година Регулаторната комисија за енергетика се обрати до Електродистрибуција со барање за достава на дополнителна документација – извод од план и ГИС скица каде ќе биде означен објектот на барателот и нацртана мрежа.

Електродистрибуција на 28 септември 2020 година достави одговор со прилог:

- Имотен лист бр. 311 за КП бр. 1412, КО КРСТОВ ДОЛ
- Потврда дека КП бр. 311, КО КРСТОВ ДОЛ не се наоѓа во плански опфат на ГУП/ДУП/УПС/УПВНМ/ЛУПД за Општина Крива Паланка бр. 29-1469/2 од 28 мај 2020 година
- Извод од катастарски план за КП бр. 1412, КО Крстов Дол
- GIS скица

На 8 октомври 2020 година се одржа седница на Комисијата за постапување по приговори на која се разгледуваше следната документација:

1. Одговор на Приговор УП2 09-130/20 од 12 август 2020 година со прилог:
  - БСП-1 образец од 3 јуни 2020 година
  - Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа бр. 11-75 од 15 јуни 2020 година
2. Дополнително доставена документација на 28 септември 2020 година

Потоа, на 9 октомври 2020 година од Електродистрибуција беше побарано обжаленото Решение како и оддалеченост од објектот до најблиската точка до нисконапонската мрежа во близина, при што на 15 октомври 2020 година беше доставена идентична документација претходно доставена на 28 септември и плус прилог слики од кои се утврди дека пумпата за која се бара приклучок исто така ги нарушува безбедносните растојанија до далекуводот кој минува во непосредна близина.

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Од приложената документација и докази се утврди дека не постојат технички услови за реализација на приклучок како и дека не е обезбедено минимално безбедносно растојание од далекуводот до објектот на жалителот.

Согласно член 35 став (1) точка 2) од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен весник на РСМ бр. 191/19), операторот на дистрибутивниот систем ќе донесе Решение за одбивање на барањето за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа во случај кога не постојат технички услови за приклучување на корисникот на дистрибутивната мрежа според барањето на корисникот.

Согласно член 35 став (1) точка 4) од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен весник на РСМ бр. 191/19), операторот на дистрибутивниот систем ќе донесе Решение за одбивање на барањето за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа во случај кога се нарушени безбедносните растојанија од објектот на корисникот до електроенергетски објекти, пропишани со закон и соодветни подзаконски акти.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09 – 130/20  
22 октомври 2020 година  
Скопје

**ПРЕТСЕДАТЕЛ**  
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги  
на Република Северна Македонија  
**Марко Бислимоски**